



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vėznik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Четвртак, 10 јули 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 18 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 236. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-653; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

618.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, што Собранието на СФРЈ го усвои на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јули 1980 година.

П бр. 10  
2 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Цветин Мијатовиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ**

#### Член 1

Во Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), во член 101 став 2 зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1980 година.“

#### Член 2

Во член 102 по зборовите: „со овој закон“, запирката и зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1980 година.“

#### Член 3

Во член 103 став 1 и во член 104 зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1980 година.“

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

619.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ, ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДАТ ВО ПРОИЗВОДСТВО СТРАНСКИ И ЗАШТИТА НА СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА**

Се прогласува Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија, што Собранието на СФРЈ го усвои на седницата на Сојузниот собор од 2 јули 1980 година.

П бр. 7  
2 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Цветин Мијатовиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ, ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДАТ ВО ПРОИЗВОДСТВО СТРАНСКИ И ЗАШТИТА НА СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА**

#### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредува признавањето на новосоздадените сорти (култивари) земјоделски и шумски растенија (во натамашниот текст: новосоздадени сорти), одобрувањето да се воведат во производство странски сорти (култивари) земјоделски и шумски растенија (во натамашниот текст: странски сорти) и заштитата на новосоздадените сорти и на странските сорти.

##### Член 2

Признавањето на новосоздадените сорти, одобрувањето да се воведат во производство странски сорти и заштитата на тие сорти се врши заради:

1) зголемување на земјоделското и шумско-стопанското производство односно на квалитетот на производите, економичноста, рентабилноста и продуктивноста;

2) постојано применување на подобрите сорти во земјоделското и шумско-стопанското производство;

3) поттикнување на создавањето нови сорти на земјоделски и шумски растенија;

4) заштита на правата и интересите на творците на сорти земјоделски и шумски растенија;

5) создавање услови за проширување на соработката со други земји во областа на облагородувањето на растенијата и прометот на квалитетните сорти земјоделски и шумски растенија;

6) заштита на интересите на производителите и на интересите на потрошувачите на единствениот југословенски пазар.

#### Член 3

Заради остварување на целите од член 2 на овој закон, новосоздадена сорта ќе се признае односно на странска сорта ќе ѝ се одобри воведување во производство, ако таа сорта биолошки се разликува од другите општопознати сорти и ако се исполнети и другите пропишани услови.

Се смета дека сортата е општопозната, во смисла на став 1 од овој член, ако новосоздадената сорта е призната односно ако на странската сорта ѝ е одобрено воведување во производство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или ако е опишана во стручна публикација.

Под сорта, во смисла на овој закон, се подразбираат популации, клонови, линии, родови, хибриди и подлоги на растителни видови, без оглед на изворот односно на појдовниот материјал од кој настанале.

#### Член 4

Во постапката за признавање на новосоздадена сорта и за одобрување да се воведат во производство странска сорта, според одредбите на овој закон се утврдуваат квалитетот и другите суштествени особини на домашната сорта односно на странската сорта, врз основа на кои тие сорти можат да се признаат односно да се одобрат и семето и посадочниот материјал на тие сорти да се размножуваат и пуштаат во промет како сорти на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Врз основа на признавањето на новосоздадена сорта и одобрувањето да се воведат во производство странска сорта творците на тие сорти можат да остварат заштита со која се обезбедуваат правата утврдени со овој и со друг сојузен закон.

#### Член 5

Признавањето на новосоздадена сорта и одобрувањето да се воведат во производство странска сорта се врши врз основа на испитување на определени елементи на квалитетот на таа сорта и на нејзините други суштествени особини.

Под квалитет на сортата и нејзини други суштествени особини, во смисла на овој закон, се подразбираат:

1) поголемиот физички обем на приносот;  
2) содржината на бетлачини, јаглени хидрати, масти, минерални материји, витамини, ароми и сл.;  
3) отпорноста на растителни болести и штетници, на високи и ниски температури, на вишок и недостиг на влага;

4) другите елементи што се од влијание врз зголемувањето на обемот или врз одобрувањето на квалитетот на производите.

При испитувањето на сортата првенствено ќе се испита онаа особина заради која се бара признавање на новосоздадена сорта односно одобрување да се воведат во производство странска сорта.

#### Член 6

Организациите на здружен труд во кои се врши облагородување на растенија ја поттикнуваат заинтересираноста на своите работници за творештво заради развивање на нови поуспешни постапки во создавањето на нови поквалитетни и во подобрувањето на постојните сорти.

#### Член 7

Организацијата на здружен труд во која е создадена сорта (во натамошниот текст: творецот на сортата) која е заштитена врз основа на овој закон, како и работниците во таа организација што учествувале во тоа создавање (во натамошниот текст: облагородувачи) ги имаат моралните и материјалните права утврдени со овој закон.

Покрај правата од став 1 на овој член, облагородувачите имаат и други права што ги утврдуваат со самоуправен општ акт.

#### Член 8

Морално право на творецот на сортата и на облагородувачот е како творец да биде назначен во пријавата и во сите исправи што се однесуваат на признавањето и заштитата на новосоздадена сорта.

Кога новосоздадената сорта е резултат од творечка работа на повеќе облагородувачи, во исправите од став 1 на овој член како облагородувачи се наведуваат сите тие лица, според редоследот на учеството во тоа творештво.

Материјалното право на творецот на новосоздадена сорта се состои во правото сортата да ја користи и со неа да располага, како и да остварува право на надомест за користењето на таа сорта.

Облагородувачот кој учествувал во создавањето на новосоздадена сорта во основна организација на здружен труд во која го здружил својот труд има право на посебан надомест под условите утврдени со самоуправниот општ акт, ако создавањето на новосоздадената сорта придонело за зголемувањето на доходот на основната организација.

Со самоуправниот општ акт не може да се предвиди дека на облагородувачот не му припаѓаат морални и материјални права и облагородувачот со изјава или на друг начин не може однапред од нив да се откаже.

#### Член 9

Ако со овој закон не е определено поинаку, заштитата на правата на творецот на сорта и заштитата на облагородувачот се остваруваат и тие права се користат сообразно со одредбите на сојузните прописи со кои е регуларана заштитата на пронајдоците, техничките унапредувања и знаците за разликување во делот што се однесува на самоуправното уредување на користењето на пронајдоците создадени во здружениот труд и на судската заштита.

#### Член 10

Новосоздадената сорта и странската сорта можат да се заштитат ако се исполнети условите за нивна заштита утврдени со овој закон.

## II. ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА СОРТА И ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО СТРАНСКА СОРТА

### 1. Поднесување барање

#### Член 11

Постапката за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта се поведува врз основа на барање поднесено во писмена форма. Барањето мора да содржи податоци за подносителот на барањето и податоци за тоа што е ново во сортата — суштествени особини на сортата, назив на сортата, како и други потребни податоци.

Барањето за признавање на новосоздадена сорта го поднесува творецот на сортата, а за одобрување да се воведат во производство странска сорта —

организацијата на здружен труд што е застапник на странскиот творец на сортата или која е заинтересирана за воведувањето на странската сорта во земјоделското односно во шумско-стопанското производство.

Барањето од ст. 1 и 2 на овој член се поднесува посебно за секоја сорта.

Прописи за содржината, податоците и називот на сортата што мора да ги содржи барањето од ст. 1 и 2 на овој член донесува сојузниот орган на управата надлежен за работите на земјоделството и шумарството (во натамошниот текст: надлежниот сојузен орган).

#### Член 12

Барањето од член 11 на овој закон се поднесува до надлежниот сојузен орган.

По барање од надлежниот сојузен орган, подносителот на барањето од член 11 на овој закон е должен да ја стави на увид и документацијата за работата при создавањето на новата сорта, која за странската сорта мора да биде преведена на еден од јазиците на народите и народностите на Југославија.

Податоците од барањето од член 11 на овој закон и документацијата од став 2 на овој член, што се однесуваат на потеклото на изворниот материјал и на описот на процесот на создавањето на новата сорта, се сметаат како службена тајна.

#### Член 13

Барањето од член 11 на овој закон се смета за уредно:

- 1) ако е поднесено во смисла на член 11 став 3 од овој закон;
- 2) ако ги содржи сите податоци и прилози од член 11 став 1 на овој закон.

### 2. Оценување на оправданоста на барањето

#### Член 14

По приемот на барањето од член 11 на овој закон, надлежниот сојузен орган најнапред утврдува дали барањето е уредно.

Ако утврди дека барањето од член 11 на овој закон не е уредно, надлежниот сојузен орган писмено, со наведување на недостатоците, ќе го повика подносителот на барањето да ги отстрани утврдените недостатоци во рок кој не може да биде подолг од 30 дена, сметајќи од денот на доставувањето на поканата.

Ако подносителот на барањето од член 11 на овој закон не ги отстрани недостатоците во определен рок, па поради тоа не може да се постапи според барањето, барањето со решение ќе се отфрли.

#### Член 15

Ако најде дека барањето од член 11 на овој закон е уредно, надлежниот сојузен орган утврдува дали се исполнети и другите услови за признавање на новосоздадената сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта.

#### Член 16

Врз основа на податоците наведени во барањето од член 11 на овој закон, како и податоците содржани во документацијата од член 12 став 2 на овој закон, што е ставена на увид, се проверуваат особините на пријавената сорта, како и нејзината оригиналност (потеклото на сортата, начинот на нејзиното создавање и др.).

По проверувањето на податоците од став 1 на овој член, сортата се вклучува заради испитување

во огледно поле, а по потреба се испитува и во лабораторија, ако со проверката од став 1 на овој член и од член 15 на овој закон се утврди дека нема основи за вклучување на сортата во огледно поле.

Ако со проверка на податоците од став 1 на овој член и од член 15 на овој закон се утврди дека нема основа за вклучување на сортата во огледно поле, надлежниот сојузен орган, по предлог од соодветната комисија за давање предлози за признавање на новосоздадена сорта и за одобрување да се воведат во производство странска сорта (во натамошниот текст: Сортната комисија), ќе донесе решение со кое се одбива барањето за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта.

### 3. Испитување на сортата

#### Член 17

Испитување на сортата се врши во огледно поле и во лабораторија.

Со испитување на сортата се утврдуваат:

1) биолошките, производствено-механичките, хемиско-технолошките и физичко-механичките особини на сортата;

2) реоните — подрачјата во кои испитуваната сорта ја нафрлува стандардната сорта во поглед на квалитетот и нејзините други суштествени особини.

#### Член 18

Надлежниот сојузен орган е должен навремено да го извести подносителот на барањето од член 11 на овој закон дека сортата ќе биде вклучена во огледно поле и од него да побара да го достави потребното количество репродукционен материјал заради испитување во огледно поле и во лабораторија.

Врз основа на известувањето од став 1 на овој член, подносителот на барањето од член 11 на овој закон е должен навремено, а најдоцна еден месец пред денот на сеидбата односно на садењето, да го достави репродукциониот материјал до надлежниот сојузен орган во определеното количество и на пропишаниот начин.

Ако подносителот на барањето од член 11 на овој закон во определен рок не го достави потребното количество репродукционен материјал или не го достави на пропишаниот начин, барањето со решение ќе се отфрли.

Прописи за количеството на репродукциониот материјал што мора да се достави заради испитување на сортата во огледно поле и во лабораторија и за начинот на доставувањето на тој материјал донесува надлежниот сојузен орган.

#### Член 19

По приемот на репродукциониот материјал од член 18 на овој закон, надлежниот сојузен орган е должен да подготви мостри што ќе им ги достави на изведувачите на огледот односно на лабораторијата, да ги спакува во еднообразна амбалажа и да ги обележи со шифри според системот на двојно шифрирање (double coding).

Шифрите од став 1 на овој член се сметаат како службена тајна.

Дешифрирање се врши по завршеното испитување на сортата во огледно поле и во лабораторија и дадената оценка за вредноста на сортата.

Кога испитувањето на сортата трае три години, по исклучок, може да се одобри дешифрирање по втората година на испитување на сортата во огледно поле односно во лабораторија, ако подносителот на барањето од член 11 на овој закон сака да ги дознае резултатите добиени во огледното поле, заради евентуално откажување од натамошното испитување на сортата.

Ако подносителот на барањето од член 11 на овој закон во случајот од став 3 на овој член сака да се продолжи со испитувањето на сортата во огледно поле односно во лабораторијата, уште за една година, сортата мора повторно да ја обележи со нова шифра.

#### Член 20

Испитување на сортата во огледно поле односно во лабораторија вршат организациите на здружен труд што имаат потребна опрема и стручен кадар за вршење на тие испитувања (во натамошниот текст: изведувачи на огледот).

Надлежниот сојузен орган ги утврдува организациите на здружен труд од став 1 на овој член и склучува договори со нив за испитување на сортата во огледно поле односно во лабораторија.

#### Член 21

Испитувањето на сортата во огледно поле трае три години, а на овоштарските култури, виновата лоза и хмељот — три години почнувајќи од годината на полното донесување на родот.

Испитувањето на шумски растенија трае најмалку 1/3 производствен турнус, но не помалку од три години.

Сортата мора да биде испитана и во услови што ќе ги предложи подносителот на барањето од член 11 на овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, странска сорта може да се испитува во огледно поле и две години, ако таков предлог е поднесен при поднесувањето на барањето од член 11 на овој закон, под услов од поднесената документација да може да се утврди дека односната сорта во некоја странска земја со исти или слични земјишно-климатски услови дава резултати во широкото производство што во квалитетот и другите суштествени особини значително ја натфрлуваат сортата што во таа година се користи како стандардна сорта.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сортата може да се испитува во огледно поле и две години, ако таков предлог е поднесен при поднесувањето на барањето од член 11 на овој закон, под услов во земјата да ја нема односната сорта со определена намена.

#### Член 22

Испитувањето на сортата во огледно поле и во лабораторија се врши според единствената метода, посебно за секоја култура или група култури, што ја пропишува надлежниот сојузен орган, на предлог од Сортната комисија.

Испитувањето на сортата во огледно поле се врши со споредување со стандардната сорта, што ја определува Сортната комисија.

За сето времетраење на испитувањето на една сорта, споредувањето се врши со иста стандардна сорта.

Како стандардна сорта може да се определи само призната сорта или странска сорта чие воведување во производството е одобрено, која по своите биолошки и други особини во определен реон — подрачје има најголема вредност за намената, заради која се врши испитувањето.

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, ако за одделен вид растение не е признаена ни една домашна сорта, ниту е одобрено да се воведат во производството странска сорта, како стандардна сорта ќе се земе домашна или удомакена сорта што се користи во производството, а која има најголема вредност за намената заради која се врши испитувањето.

Ако одделен вид растение ја нема стандардната сорта со определена намена од ст. 4 и 5 на овој член, сортата се испитува за намената поради која е поднесено барањето од член 11 на овој закон.

#### Член 23

Времето на сеидбата односно на садењето во огледно поле, времето на собирањето на посевите — бербата на плодовите, примената на другите агротехнички мерки или утардувањето на прирастот на дрвната маса и времето на доставувањето на резултатите потребни за нивна обработка и др. се утврдува со договор што ќе го склучат надлежниот сојузен орган и изведувачот на огледот.

Изведувачот на огледот што склучил договор за испитување на сортата во огледно поле, односно во лабораторија е должен уредно и навреме да ги примени сите агротехнички мерки во огледното поле според единствената метода и според обврските од договорот и до надлежниот сојузен орган да ги достави резултатите потребни за обработка во согласност со единствената метода од член 22 став 1 на овој закон.

Надлежниот сојузен орган е должен да им дава стручна помош на изведувачите на огледот заради правилно применување на единствената метода од член 22 став 1 на овој закон.

### 4. Обработка на резултатите

#### Член 24

Надлежниот сојузен орган врши обработка на годишните резултати добиени во огледното поле, а по завршеното тригодишно односно двегодишно испитување врши обработка на конечните резултати добиени во огледно поле и во лабораторија.

Обработката на податоците од став 1 на овој член се врши според единствената метода што ќе ја пропише надлежниот сојузен орган на предлог од Сортната комисија.

Конечните резултати од испитувањето се доставуваат до Сортната комисија и до поткомисијата, заради оцена на вредноста на сортата.

### 5. Оцена на вредноста на сортата

#### Член 25

Врз основа на обработените конечни резултати од тригодишното односно од двегодишното испитување на сортата во огледно поле односно во лабораторија и мислењето на поткомисијата, Сортната комисија оценува дали се исполнети условите за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта.

Новосоздадената сорта ќе се признае односно на странската сорта ќе се одобри воведување во производството ако биолошки недвосмислено се разликува од дотогаш признатите новосоздадени сорти односно чие воведување во производството е одобрено, односно од општопризнатите сорти во смисла на член 3 од овој закон, под услов ако во поглед на квалитетот и другите суштествени особини од член 5 на овој закон ја натфрлува постојната стандардна сорта со која е споредувана.

Ако во земјата ја нема стандардната сорта со определена намена од член 22 став 6 на овој закон, новосоздадената сорта ќе се признае односно на странската сорта ќе се дозволи воведување во производството ако сортата постигне задоволителни резултати за определената намена во смисла на поднесеното барање од член 11 на овој закон.

Сортната комисија е должна на надлежниот сојузен орган да му достави предлог за признавање

на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведо во производството странска сорта ако утврди дека се исполнети условите од ст. 2 и 3 на овој член во подрачјето за кое е побарано признавање односно одобрување, или предлог за одбивање на барањето од член 11 на овој закон ако утврди дека не се исполнети условите од ст. 2 и 3 на овој член.

Сортната комисија е должна предлогот од став 3 на овој член да го достави до надлежниот сојузен орган до 1 февруари наредната година по последната година на испитувањето на сортата во огледно поле и тој мора да ги содржи причините поради кои како таков се поднесува.

#### 6. Донесување решение за вредноста на сортата и упис на сортата во регистарот и во евиденцијата

##### Член 26

Ако Сортната комисија утврди дека се исполнети условите за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведо во производство странска сорта и ако даде соодветен предлог, се донесува решение за признавање на новосоздадената сорта односно за одобрување да се воведо во производство странска сорта.

Решение за признавањето на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведо во производството странска сорта или за одбивањето на барањето од член 11 на овој закон, донесува надлежниот сојузен орган на предлог од Сортната комисија.

##### Член 27

Сортата за која е донесено решението од член 26 став 1 на овој закон за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведо во производството странска сорта надлежниот сојузен орган ја запишува во регистарот на новосоздадените сорти (во натамошниот текст: регистарот) односно во евиденцијата на странските сорти за кои е одобрено воведување во производството (во натамошниот текст: евиденција).

Прописите за податоците што се водат во регистарот односно во евиденцијата од став 1 на овој член ги пропишува надлежниот сојузен орган.

Во времето за кое сортата е запишана во регистарот односно во евиденцијата, репродукциониот материјал на таа сорта може да се пушта во промет како сортен.

Творецот на призната новосоздадена сорта односно на странска сорта за која е одобрено воведување во производството и која е запишана во регистарот односно во евиденцијата од став 1 на овој член, ја остварува заштитата на правата во смисла на одредбите на член 4 и на другите одредби од овој закон.

#### 7. Бришење на сортата од регистарот и од евиденцијата

##### Член 28

Надлежниот сојузен орган ќе донесе решение за бришење на сортата од регистарот односно од евиденцијата;

1) по барање на творецот на сортата односно на подносителот на барањето од член 11 став 3 на овој закон;

2) ако престанат да постојат условите поради кои новосоздадената сорта е призната, односно за странската сорта — поради кои е одобрено воведување во производството;

3) ако таа сорта не била во промет повеќе од три години еднопосредно;

4) ако од денот на уписот во регистарот односно во евиденцијата поминале, и тоа: 20 години — за хмељ и кромпир, 25 години — за овоштарски култури, винова лоза и украсни растенија, 35 години — за шумски растенија и 17 години — за сите други растенија, освен ако во тоа време за истите намени и за истото подрачје не била призната односно не била одобрена подобра сорта.

Решението од точ. 2 и 3 на став 1 од овој член се донесува на предлог од Сортната комисија, а решението од точка 3 став 1 на овој член — на предлог од надлежниот републички односно покраински орган.

Сортата што е бришана од регистарот или од евиденцијата може да се пушти во промет најмногу уште три години од денот на бришењето од регистарот односно од евиденцијата.

#### 8. Објавување на сорта

##### Член 29

Списокот на домашни сорти што се запишани во регистарот односно што се бришани од регистарот и списокот на странски сорти што се запишани односно што се бришани од евиденцијата надлежниот сојузен орган ги објавува во „Службен лист на СФРЈ“ во рок од еден месец од денот на донесувањето на решението. Списокот мора да ги содржи следните податоци: видот на растението, називот на сортата, подрачјето на кое сортата ја натфрлила стандардната сорта и фирмата односно називот и седиштето на творецот на сортата, односно називот на подносителот на барањето од член 11 на овој закон.

#### 4. Обработка на резултатите

##### Член 30

Се формираат следните сортни комисии од член 16 став 3 на овој закон: Сортна комисија за полјоделство, Сортна комисија за овоштарство, лозарство и градинарство, Сортна комисија за шумарство и Сортна комисија за цвекарство и хортикултура.

Членовите на сортната комисија ги именува надлежниот сојузен орган од по еден претставник од секоја република и автономната покраина, што од редот на научните и стручните работници од соодветната област ќе ги предложи надлежниот републички односно покраински орган од по еден претставник на стручната служба на надлежниот сојузен орган и на Стопанската комора на Југославија.

Надлежниот сојузен орган го определува претседателот на сортната комисија од редот на предложените членови.

Надлежниот сојузен орган именува еден секретар за сите четири сортни комисии, од редот на работниците на надлежниот сојузен орган.

##### Член 31

На сортната комисија во работата ѝ помагаат поткомисии.

Поткомисии се формираат за одделни култури или за група култури до најмногу осум членови.

Поткомисија формира надлежниот сојузен орган на предлог од надлежниот републички односно покраински орган од редот на научните и стручните работници од соодветната област.

Врз основа на резултатите од извршените испитувања во огледно поле и лабораторија, поткомисијата ѝ дава мислење на сортната комисија за тоа дали се исполнети условите за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведо во производство странска сорта со наведување на сите причини врз основа на кои е дадено таквото мислење.

## Член 32

Сортната комисија и поткомисиите работат во седници.

Сортната комисија донесува деловник за својата работа.

За работата на сортната комисија и на поткомисијата се води записник во кој мораат да се внесат причините поради кои сортата се предлага да биде призната одисно да биде одобрена или поради кои барањето треба да се одбие.

## 10. Производствени огледи

## Член 33

Покрај испитувањето на сортата во огледно поле и во лабораторијата, подносителот на барањето од член 11 на овој закон може, врз основа на посебно барање, да предложи новосоздадената сорта односно странската сорта да се испита и во производствен оглед.

Под производствен оглед од став 1 на овој член се подразбира испитување на сортата на површина чија големина за одделни видови растенија се определува со мерџа за испитување на сорти во производствени огледи.

Испитувањето на сортата во производствени огледи може да се врши само ако сортата е веќе вклучена во испитување во огледно поле.

Барањето за испитување на сортата во производствен оглед се поднесува до надлежниот сојузен орган, со предлог на локацијата и големината на производствениот оглед.

Решение за одобрение на барањето од став 4 на овој член донесува надлежниот сојузен орган во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето.

Во решението со кое се одобрува производствен оглед се определуваат големината, местото на производствениот оглед и стандардната сорта заради споредување.

Надлежниот сојузен орган може ако некое својство не е можно да се провери со испитување во огледно поле (погодност за механичка берба и др.) со решение да го определи производствениот оглед како задолжителен.

При оценувањето дали се исполнети условите за признавање на новосоздадена односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта сортната комисија ги зема предвид и резултатите добиени во производствените огледи и тоа како дополнителни елементи што оценката ја чинат посебнојективна.

Надлежниот сојузен орган ја пропишува методата од став 2 на овој член и видовите на растенијата и определените намени за користење на сортата од став 3 на овој член.

## 11. Чување на мострите и одгледување на матични стебла (воздржана селекција)

## Член 34

Во време за кое новосоздадената сорта е призната и странската сорта е заштитена мострата на репродукциониот материјал на растението (за хибридите и родителските линии) мора да се чува освен репродукциониот материјал од повеќегодишни видови растенија (винова лоза, овоштарски и шумски растенија, хмељ и др.).

Творецот на сортата на повеќегодишни видови растенија (винова лоза, овоштарски и шумски растенија, хмељ и др.) е должен да ги одгледува или да обезбеди одгледување на определен број матични стебла, да врши контрола на особините на тие стебла и за нив да води евиденција.

Чување на мострите од став 1 на овој член врши организацијата на здружен труд што ќе ја области надлежниот сојузен орган.

Организацијата од став 3 на овој член мора да ја има потребната опрема, објекти и стручен кадар за чување на мострите.

Творецот на сортата од став 1 на овој член е должен, во рок од една година од денот на поднесувањето на барањето од член 11 на овој закон да ја предаде на чување мострата на сортата (за хибридните сорти и родителските линии) на организацијата од став 3 на овој член, како и повремено да врши обновување на тие мостри.

Хомогеноста, стабилноста и идентитетот на сортата може да се докажуваат само со мострите предадени на чување кај организацијата од став 3 на овој член, а кај повеќегодишните видови растенија — со евидентираните матични стебла.

Творецот на домашна и странска сорта е должен да се грижи за стабилноста на сортата и е одговорен за нејзиниот квалитет и другите суштествени особини од член 5 на овој закон, за време додека сортата е запишана во регистарот односно во евиденцијата.

Организацијата од став 3 на овој член е должна мострите на репродукциониот материјал да ги чува на пропишаниот начин.

Пропис за чување на мострите на репродукциониот материјал на растенијата од став 1 на овој член (за количеството на мострата, начинот на доставувањето на мострата, роковите за нејзино обновување, условите за чување) и за начинот на водењето на евиденција за матичните стебла, за условите и начинот на одгледувањето на тие стебла, како и за начинот на проверувањето на хомогеноста, стабилноста и идентитетот на сортата од ст. 2 и 6 на овој член, донесува надлежниот сојузен орган.

## 12. Трошоци на постапката

## Член 35

Трошоците за испитување на новосоздадена и странска сорта во огледно поле и во лабораторија ги поднесува подносителот на барањето од член 11 на овој закон, а трошоците за работата на сортната комисија и на поткомисијата — надлежниот сојузен орган.

Трошоците за предавање, обновување и чување на мострите од член 34 на овој закон ги поднесува творецот на сортата и ѝ плаќа непосредно на организацијата на здружен труд што ги врши работите во врска со чувањето на мострата.

Трошоците за испитување на новосоздадена и на странска сорта во производствените огледи од член 33 на овој закон ги поднесува подносителот на барањето од член 33 став 1 на овој закон. Трошоците на сортната комисија и на поткомисијата во врска со производствените огледи од член 33 став 1 на овој закон ги поднесува подносителот на барањето од член 33 став 1 на овој закон, а од член 33 став 7 — надлежниот сојузен орган.

Надлежниот сојузен орган ја определува височината на трошоците што подносителот на барањето ги поднесува за испитување на сортата во огледно поле и во лабораторија од став 1 на овој член за сортите чие признавање односно одобрување се предлага и височината на трошоците на сортната комисија и на поткомисијата од став 3 на овој член за испитувањето на сортата во производствени огледи.

Надоместот за трошоците од став 1 на овој член што ги поднесува подносителот на барањето се уплатува на посебна сметка на надлежниот сојузен орган.

Трошоците за испитување на новосоздадена и на странска сорта во производствени огледи се уплатуваат непосредно на изведувачот на производствениот оглед, а трошоците на ортната комисија и на поткомисијата од став 3 на овој член се уплатуваат во буџетот на федерацијата.

## Член 36

Трошоците што се однесуваат на испитувањето на сорта во огледно поле и во лабораторија од член 35 став 5 на овој закон се уплатуваат веднаш по приемот на известувањето од член 18 на овој закон дека сортата е вклучена во огледно поле.

Трошоците што се однесуваат на работата на сортната комисија и на поткомисијата од член 35 став 6 на овој закон во врска со производствените огледи, се уплатуваат при предавањето на барањето од член 33 на овој закон.

Ако подносителот на барањето трошоците од ст. 1 и 2 на овој член не ги уплати веднаш, ќе се смета дека се откажал од барањето и барањето со решение ќе се отфрли.

## III. ЗАШТИТА НА СОРТА

## 1. Барање за заштита

## Член 37

Сортата на земјоделско и шумско растение, за која е донесено решение за признавање на новосоздадена сорта од член 26 на овој закон, може да се заштити според одредбите на овој закон.

Странска сорта, за која е донесено решението од член 26 на овој закон за одобрување на воведување во производството, може да се заштити според одредбите на овој закон под услов на реципроцитет ако односната земја има законски регулирана заштита на сортите.

## Член 38

Постапката за заштита на сорта се поведува врз основа на барање на творецот на новосоздадена сорта односно на творецот на странска сорта, поднесено во писмена форма.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до надлежниот сојузен орган за секоја сорта посебно.

Прописи за содржината и податоците што мора да ги содржи барањето од став 1 на овој член донесува надлежниот сојузен орган.

## Член 39

Кон барањето од член 38 на овој закон се прилага и решението од член 26 на овој закон со кое се признава новосоздадена сорта односно со кое на странска сорта и се одобрува воведување во производството.

Ако се поднесува барање за заштита на странска сорта, кон барањето се прилага и:

1) доказ за постоењето реципроцитет во поглед на заштитата на југословенските сорти во односната земја.

2) потврда од организацијата на здружен труд од член 34 на овој закон дека мостри на репродукциониот материјал се предадени на чување, односно потврда дека се води евиденција и се врши одгледување на матични стебла на повеќегодишни видови растенија од односната сорта, со наведување на локалитетот.

## Член 40

Барањето од член 38 на овој закон се смета за уредно:

1) ако е поднесено посебно барање за секоја сорта во смисла на член 38 став 2 од овој закон;

2) ако ги содржи сите податоци и прилози од чл. 38 и 39 на овој закон.

## Член 41

По приемот на барањето од член 38 на овој закон, надлежниот сојузен орган најпрвин утврдува дали барањето е уредно.

Ако утврди дека барањето од став 1 на овој член не е уредно, надлежниот сојузен орган писмено,

со наведување на причините, ќе го повика подносителот на барањето да ги отстрани утврдените недостатоци во определен рок кој не може да биде подолг од 30 дена сметајќи од денот на доставувањето на поканата.

Ако подносителот на барањето од став 1 на овој член во определен рок не ги отстрани недостатоците, па поради тоа по барањето не може да се постапи, барањето со решение ќе се отфрли.

## Член 42

Ако утврди дека барањето од член 38 на овој закон е уредно, надлежниот сојузен орган утврдува дали се исполнети и другите услови за заштита на сортата, и тоа:

1) дали е донесено решение за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производството странска сорта;

2) дали постојат оправдани причини за заштита на сортата.

Мислење за оправданоста да се заштити сортата дава сортната комисија.

Се смета дека постои оправданост за заштита на сортата ако е можно неоспорно да се изврши идентификација на сортата чијашто заштита се бара.

## Член 43

Ако се утврди дека се исполнети условите од член 42 на овој закон, надлежниот сојузен орган ќе донесе решение со кое се дозволува заштита на сортата.

Ако се утврди дека не се исполнети условите од член 42 на овој закон, надлежниот сојузен орган ќе донесе решение со кое се одбива барањето од член 38 на овој закон.

## Член 44

Сортата за која е донесено решение со кое се дозволува заштита на сортата се запишува во регистарот на заштитените новосоздадени сорти, односно во регистарот на заштитените странски сорти на земјоделски и шумски растенија.

Сортата се смета како заштитена со денот на уписот во регистарот.

Називот под кој сортата е запишана во регистарот од став 1 на овој член е заштитен.

Регистарот од став 1 на овој член го води надлежниот сојузен орган.

Пропис за содржината и податоците што се водат во регистарот од став 1 на овој член донесува надлежниот сојузен орган.

Надлежниот сојузен орган го објавува во „Службен лист на СФРЈ“ списокот на заштитените сорти со податоци за видот на растението, називот на сортата, називот односно името на творецот на сортата и за неговото седиште (во натамашниот текст: носител на заштитата).

## Член 45

Заради обезбедување заштита на новосоздадена сорта односно на странска сорта според одредбите на овој закон, творецот на сортата што го поднел барањето од член 11 на овој закон може да поднесе до надлежниот сојузен орган барање за евидентен упис на сортата во регистарот на евидентирани сорти што го води тој орган.

Решение со кое се дозволува евидентен упис на сортата во регистарот донесува надлежниот сојузен орган.

## 2. Права на носителот на заштитата

## Член 46

Носителот на заштитата стекнува право:

1) да располага со сортата односно сам да ја користи или да им ја дава на привремено користење на други организации на здружен труд;

2) сам да ја умножува сортата и да ја пушта во промет или тоа привремено да им го дозволи на други организации на здружен труд;

3) да остварува надомест за привременото користење на сортата од страна на други лица.

Правата од став 1 на овој член се стекнуваат со денот на уписот на сортата во соодветниот регистар од член 44 на овој закон.

Со денот на уписот на сортата во регистарот од член 44 на овој закон носителот на заштитата стекнува право врз пакувањето на заштитената сорта да ја става ознаката: „Сорта заштитена во СФРЈ“.

#### Член 47

Заштитената сорта може да се користи за создавање на нови сорти и без согласност од носителот на заштитата.

Заштитената сорта не може, без согласност од носителот на заштитата, да се користи во процесот на непрекинато вкрстување (хибридизација) за создавање на меркантилни хибриди.

#### Член 48

Ако заштитената сорта е украсно растение, носителот на заштитата стекнува, освен правата од овој закон, право на исклучително производство на тоа украсно растение и за нерепродуктивни цели.

### 3. Време на траење на заштитата

#### Член 49

Сортата запишана во регистарот од член 44 на овој закон се мета за заштитена.

Заштитата на сортата од став 1 на овој член трае, и тоа: 18 години — за виловата лоза и за овоштарските, украсните и шумските растенија, а 15 години — за другите растенија, од денот на уписот во регистарот.

Правата на носителот на заштитата престануваат и пред истекот на рокот на траењето на заштитата од став 2 на овој член со денот на донесувањето на решението од член 28 на овој закон.

Правата на носителот на заштитата престануваат и:

1) ако носителот на заштитата се откаже од правото на заштита, во кој случај тоа право престанува наредниот ден од денот предавањето на поднесокот до надлежниот сојузен орган за откажување од правото на заштита;

2) ако носителот на заштитата не врши обнова на мострата или ако се уништени матичните стебла на повеќегодишни видови растенија на сортата од член 34 на овој закон, во кој случај тоа право престанува наредниот ден од денот на предавањето до надлежниот сојузен орган поднесок за невршењето на обнова на мострата односно за уништувањето на матичните стебла;

3) врз основа на судска одлука — со денот опрделен во таа одлука;

4) ако преставало да постои правното лице кое е носител на тоа право според одредбите на овој закон, освен ако тоа право преминало врз правните следбеници на тоа правно лице.

Престанувањето на правото на заштита на сортата според ст. 2 до 4 од овој член се утврдува со решение на надлежниот сојузен орган.

Врз основа на решението од став 5 на овој член, сортата се брише од регистарот од член 44 на овој закон.

Надлежниот сојузен орган објавува список на сортите на кои им престанала заштитата.

### 4. Пренесување на правото

#### Член 50

Носителот на заштитата може, под условите предвидени со овој закон, своето право со договор да го пренесе врз друго правно лице, во целост или делумно.

Договорот од став 1 на овој член мора да биде составен во писмена форма и се запишува во регистарот на заштитните сорти на барање на една од договорните страни.

Договорот што не е склучен во писмена форма и кој не е запишан во соодветниот регистар, не произведува правно дејство.

#### Член 51

Договорот од член 50 на овој закон ги содржи особено: времето за кое тоа право се пренесува, обемот на правото и височината на надоместот за користењето на тоа право — ако надоместот е договорен, како и назначувањето на другите договорни права.

Ништовна е одредбата на договорот од став 1 на овој член која на друго правно лице му поставува такви ограничувања што не произлегуваат од правото што е предмет на договорот или ограничувања што се непотребни за зачувување на тоа право.

#### Член 52

Ако носителот на заштитата, самиот или преку друго правно лице, не ја користи или недоволно ја користи во земјата заштитената сорта, надлежниот сојузен орган може правото на користење на заштитената сорта да го пренесе врз друго правно лице кое тоа право го бара (во натамошниот текст: корисник на дозволата).

Се смета дека заштитената сорта не се користи или недоволно се користи во земјата и ако носителот на заштитата одбие да му го отстапи на друго лице правото на користење на заштитената сорта или му поставува неоправдани услови, под услов во земјата да постои побарувачка за сорта со тие особини.

Правото на користење од став 1 на овој член може да ѝ се даде само на организација на здружен труд која ќе докаже дека располага со производствените капацитети и со технолошките можности потребни за умножување и за пуштање во промет на заштитената сорта.

Пренос на правото на користење од став 1 на овој член нема да се изврши ако носителот на заштитата докаже дека постојат оправдани причини за некористење или за недоволно користење на заштитената сорта.

#### Член 53

За оправданоста на барањето за пренесување на правото на користење на заштитена сорта од член 52 на овој закон одлучува надлежниот сојузен орган, по прибавено мислење од сортната комисија.

#### Член 54

Ако користењето на заштитена сорта е од посебен интерес за здравството, за народната одбрана или за заштитата и унапредувањето на човековата средина, што се од интерес за целата земја и за меѓународната заедница, може да се изврши пренос на користењето на заштитена сорта врз основа на службена дозвола.

За барањето на заинтересираната организација за давање на дозволата од став 1 на овој член одлучува надлежниот сојузен орган по прибавено мислење од надлежниот сојузен орган на управата за областите од став 1 на овој член.



## Члан 55

Во случај на пренесување на правото на користење на заштитена сорта според чл. 52 до 54 на овој закон, на носителот на заштитата му припаѓа надомест.

Височината на надоместот од став 1 на овој член ја утврдуваат спогодбено носителот на заштитата и корисникот на дозволата. Ако спогодба не се постигне, надлежниот суд во вонпроцесна постапка утврдува справедлив надомест.

Непостоенето на спогодбата од став 2 на овој член односно на одлуката на судот за надоместот не ја спречува организацијата на здружен труд на која ѝ е дадена дозвола за пренос на користењето на заштитена сорта да ја користи таа сорта.

## 5. Обврски на корисникот на дозволата

## Член 56

Корисникот на дозволата е должен:

1) да се придржува и да ги исполнува обврските утврдени со овој закон и со договорот со носителот на заштитата;

2) да врши умножување на семето, на посадочниот материјал и на другите репродуктивни органи на заштитената сорта и да ги пушта во промет;

3) да го известува носителот на заштитата за производствените количества на репродукциониот материјал;

4) да плаќа надомест за користењето на заштитената сорта;

5) да ги известува носителот на заштитата и надлежниот сојузен орган ако престанат да постојат условите поради кои новосоздадена сорта е призната односно поради кои на странска сорта ѝ е одобрено воведување во производството или ако настанат другите услови од член 28 на овој закон поради кои сортата треба да се брише од регистарот односно од евиденцијата, или ако настанале услови за бришење на заштитената сорта од регистарот.

Носителот на заштитата има право да врши увид во произведените и апробирани количества на семе, посадочен материјал и други репродуктивни органи на заштитената сорта.

## Член 57

Семето, посадочниот материјал и друг репродуктивен материјал на заштитената сорта не можат да се извезуваат без согласност од носителот на заштитата.

## Член 58

За времето додека сортата е заштитена заинтересираната организација на здружен труд може да бара да се изврши проверка на стабилноста, хомогеноста и идентитетот на сортата.

Носителот на заштитата и корисникот на дозволата од чл. 52 и 54 на овој закон се должни да овозможат поверување на стабилноста, на идентитетот и на хомогеноста на заштитената сорта од став 1 на овој член.

Проверката од став 1 на овој член ја врши, според пропишаната метода, организацијата на здружен труд што ќе ја определи надлежниот сојузен орган.

Методата од став 3 на овој член ја пропишува надлежниот сојузен орган на предлог од сортната комисија.

Трошоците на проверувањето од став 1 на овој член ги поднесува носителот на заштитата ако се утврди дека заштитената сорта ги нема стабилноста, хомогеноста или идентитетот заради кои е заштитена, а организацијата на здружен труд која поднела барање за проверка — ако заштитената сорта им договара на условите поради кои е заштитена

Начинот и постапката на проверката на стабилноста, хомогеноста и идентитетот на сортата од став 1 на овој член ги пропишува надлежниот сојузен орган.

## 6. Судска заштита

## Член 59

Носителот на заштитата односно корисникот на заштитената сорта има право да бара престанок на натамошното вршење на дејствието со кое се повредува неговото право, како и надомест на штетата.

Покрај барањето за престанок на натамошно вршење на дејствието со кое се прави повреда на правото од став 1 на овој член и барањето за надомест на штетата, тужбеното барање може да биде управено и кон јавно објавување на правосилната пресуда на сметка на тужениот.

За спорот по повод барањата од ст. 1 и 2 на овој член одлучува надлежниот суд.

## Член 60

Како повреда на правото на носителот на заштита како на корисникот на заштитената сорта се смета секое неовластено користење на заштитената сорта или располагање со сортата.

## Член 61

Тужба поради повреда на правото на носителот на заштитата може да се поднесе во рок од три години од денот кога тужителот дознал за повредата и за сторителот.

По истекот на пет години од денот на сторената повреда тужбата од став 1 на овој член не може да се поднесе.

## Член 62

Постапката по тужбата поради повреда на правото на носителот на заштитата е итна.

## IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

## Член 63

Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако при изведувањето на огледи во огледно поле не ги примени или не ги примени навремено сите агротехнички мерки пропишани со единствената метода или предвидени со исклучениот договор (член 23 став 2);

2) ако не ги достави или не ги достави уредно и навремено до надлежниот сојузен орган резултатите од испитувањето на сортата во огледно поле потребни за нивната обработка (член 23 став 2);

3) акозначи и пушти во промет како сортен репродуктивен материјал сорта која не е запишана во регистарот односно во евиденцијата (член 27 став 3);

4) ако за призната новосоздадена сорта односно за странска сорта на која ѝ е одобрено воведување во производството во определениот рок не ѝ предаде на овластената организација на здружен труд на чување мостра на репродукциониот материјал на таа сорта или во пропишаниот рок не врши обнова на тие мостри односно не обезбеди одгледување и евиденција на матичните стебла на повеќегодишните видови растенија (член 34 ст. 2 и 5);

5) ако доверените мостри на репродукциониот материјал не ги чува на пропишаниот начин (член 34 став 8);

6) ако за сортата што не е запишана во регистарот на заштитените новосоздадени сорти односно во регистарот на заштитените странски сорти земјоделски и шумски растенија врз пакувањето на заштитената сорта стави ознака дека е „сорта заштитена во СФРЈ“ (член 46 став 3);

7) ако заштитената сорта ја користи во процесот на непрекинато вкрстување за создавање на маркантилни хибриди без согласност од носителот на заштитата (член 47 став 2);

8) ако заштитената сорта на украсно растение ја користи за производство во нерепродуктивни цели носителот на заштитата (член 48);

9) ако семето, посадочниот материјал или друг репродукционен материјал на заштитена сорта ги извезува без согласност од носителот на заштитата (член 57).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

#### Член 64

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице;

1) ако врши испитување на сорта во производствен оглед без одобрение од надлежниот сојузен орган (член 33 ст. 4 и 5);

2) ако не води уредно евиденција на матичните стебла на повеќегодишни видови растенија или не ја врши пропишаната контрола на особините на тие стебла (член 34 став 2).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 65

По барањата за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведо во производство странска сорта, што се поднесени до денот на влегувањето во сила на овој закон, а по кои не е донесено решение за признавање на новосоздадена сорта или решение за одбивање на барањето за признавање на новосоздадена сорта односно решение за одобрување да се воведо во производство странска сорта или решение за одбивање на барањето за одобрување да се воведо во производство странска сорта, ќе се продолжи постапката според одредбите на овој закон.

#### Член 66

Новосоздадените сорти и странските сорти за кои е донесено решение за признавање односно за одобрување да се воведо во производството според прописите што беа во сила до влегувањето во сила на овој закон можат да се заштитат ако за заштита на таа сорта се исполнети условите предвидени со овој закон.

#### Член 67

Надлежниот сојузен орган ги утврдува домашните и странските сорти на земјоделски и шумски растенија што до денот на влегувањето во сила на овој закон се признаени односно на кои им е одобрено воведување во производството.

#### Член 68

Надлежниот сојузен орган, на предлог од надлежниот републички односно покраински орган и на мислење и предлог од сортирната комисија, ги утврдува домашните и удомакените странски сорти на овоштарски растенија, винова лоза и на други видови растенија што оправдано се наоѓаат во производството на денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 69

Списокот на сортите утврдени според чл. 67 и на овој закон надлежниот сојузен орган го објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Член 70

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи одредбата на член 96 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80).

Правилникот за начинот на испитувањето и за постапката за признавање на новосоздадени сорти на семе и на саден материјал на земјоделски растенија и за одобрување на воведувањето во производството на странски сорти на семе и на саден материјал на земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/75) и Правилникот за начинот на испитување и за постапката за признавање на новосоздадена селекција на семе и на саден материјал на шумски растенија и за одобрување на воведување во производството странска селекција на семе и саден материјал на шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77) престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на прописите донесени врз основа на овој закон, а најдоцна шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 71

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 620.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јули 1980 година.

II бр 11

2 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА**

#### Член 1

За финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија од 1981 до 1990 година (во натамошниот текст: Програмата) се утврдува вкупниот износ на средствата од 494,752.000 динари.

Потребните девизни средства ќе се обезбедат во смисла на член 25 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, за дел од опремата што не може да се обезбеди од домашното производство или од кооперација на домашни и странски производители, под економски и технички оправдани услови што ги утврдува инвеститорот со согласност од Сојузниот извршен совет.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, без обврска за враќање.

#### Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат за одделните години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 60.000.000 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 60.000.000 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 60.000.000 динари;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 60.000.000 динари;
- 5) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 60.000.000 динари;
- 6) во Буџетот на федерацијата за 1986 година — 60.000.000 динари;
- 7) во Буџетот на федерацијата за 1987 година — 60.000.000 динари;
- 8) во Буџетот на федерацијата за 1988 година — 25.752.000 динари;
- 9) во Буџетот на федерацијата за 1989 година — 24.500.000 динари;
- 10) во Буџетот на федерацијата за 1990 година — 24.500.000 динари.

#### Член 3

Средствата за финансирање на Програмата се предвидени врз база на цените од 1978 година.

Валоризација на износите предвидени за одделните години ќе се врши во согласност со собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини при утврдување вкупниот обем на расходите во буџетот на федерацијата за наредната година, врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно, на цените на градежните услуги, ако растежот на тие цени е поголем од 5%.

Елементите и критериумите за валоризација на средствата од став 2 на овој член ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

#### Член 4

За изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година, во рамките на вкупниот износ на средствата што се обезбедуваат со овој закон, а во смисла на член 1 став 2 од овој закон, може за дел од опремата што не се произведува во земјата да се склучи договор за кредит за набавка на таа опрема во странство.

Договорот за кредит од став 1 на овој член од името на федерацијата го склучува директорот на Радио Југославија во границите на овластувањата добиени во Сојузниот извршен совет.

#### Член 5

Средствата утврдени во член 2 на овој закон, што нема да се потрошат до крајот на годината за која се определени, можат да се користат во наредната година за истите намени.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 621.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНАТА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за Програмата за изградба и модернизација на техничката база на мобилната Радио Југославија во периодот од 1981 до 1985 година, што Собранието на СФРЈ го усвои на седницата на Сојузниот собор од 2 јули 1980 година.

П бр. 8

2 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,

Цветин Мијатовиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНАТА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

#### Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за изградба и модернизација на техничката база на мобилната Радио Југославија во периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Програмата) за чие извршување се обезбедени средства со сојузен закон.

#### Член 2

Програмата опфаќа:

- 1) изработка на идејни и главни проекти за модернизација на мобилната техничка база;
- 2) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за три краткобранови емисиони предаватели со моќност од 10/20KW за информирање на домашната и странската јавност;
- 3) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за два емисиони UKT-FM предавателя со моќност од 1 KW за информирање на домашната јавност и како резерва за доставување на програмите до емисионите центри;
- 4) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за радиореди KT/SSB за радиоврска со надлежните органи и организации, членки на Југословенската радиотелевизија и со деловите на воената организација;
- 5) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за присмниот центар кој ќе служи за прием на вести од Танјуг и на вести од други агенции;

6) набавка на возила и набавка и монтажа на радиорелејни уреди и опрема за спогодбени и програмски врски на Радио Југославија со надлежните органи и организации, членки на Југословенската радиотелевизија, со резервната единица и емисионите простории на Радио Југославија, како и за управување и контрола на емисионите КТ постројки;

7) набавка и монтажа на радиотелефонски уреди за врска помеѓу деловите на воената организација на Радио Југославија и за врска со корисниците на системот на пошти, телеграфи и телефони, на Југословенската радиотелевизија и други;

8) набавка на возила и набавка и монтажа на ТТ-уреди и опрема за телефонска врска на раководството на Радио Југославија со деловите на воената организација и со други надлежни органи и организации;

9) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за студијата;

10) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за вршење на работи и задачи на Редакцијата;

11) набавка на возила и набавка и монтажа на технички средства и опрема за подвижна радиоработилница;

12) набавка на полска кујна-приколка;

13) набавка на лесни теренски возила за превоз на раководството на Радио Југославија и на раководителите на нижите воени единици;

14) адаптација, реконструкција и доградување на објектот во кој се чува мобилната техника;

15) усовршување и обука на двајца работници со висока стручна подготовка и тројца работници со средна стручна подготовка за работа на уредите на мобилната техника.

Заради оспособување за функционирање во војна и во мир, мобилниот систем на врска на Радио Југославија, утврден со овој закон, ќе се изградува така што да доставува технолошко единство и да биде во согласност со единствениот Радиодифузен систем на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 3

Средствата обезбедени за изградба и модернизација на техничката база на мобилната Радио Југославија се користат во согласност со Програмата.

#### Член 4

Правата и должностите на инвеститорот за извршување на работите на изградба и модернизација на техничката база на мобилната Радио Југославија, во согласност со овој закон, ги врши Радио Југославија.

#### Член 5

За потрошокот на средствата и за извршувањето на Програмата, Радио Југославија е должна до крајот на февруари секоја година да му поднесува извештој на Собранието на СФРЈ за претходната година.

Извештајот за извршувањето на целокупната програма од став 1 на овој член Радио Југославија е должна да му го поднесе на Собранието на СФРЈ до 31 декември 1986 година.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 622.

Врз основа на член 366 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со точка 7 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Сојузниот собор од 2 јули 1980 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јули 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

За секретар за законодавство на Собранието на СФРЈ се именува Хрвое Бачиќ, досегашен секретар за законодавство на Собранието на СФРЈ

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 299  
2 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ  
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Зоран Полич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Става Томашевиќ-  
-Арнесен, с. р.

### 623.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производитите и услугите во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), Сојузниот извршен совет донесува

### У Р Е Д Б А

#### ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

#### Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 57/79, 7/80, 27/80, 28/80 и 30/80) во член 1 став 1 точка 1 стапката: „66,35“ се заменува со стапката: „61,79‰“, а стапката: „65,94‰“ — со стапката: „61,19‰“.

Во точка 2 став 1 се менува и гласи:

„2) дизел-гориво:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| — Д-1 — — — — — | — 49,13% |
| — Д-2 — — — — — | — 52,00% |
| — Д-3 — — — — — | — 51,79% |

Во точка 2 став 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 3 кој гласи:

„На прометот на дизел-гориво Д-2 што за погон на своите трактори и земјоделска механизација и за тракторите и земјоделската механизација на своите кооперанти — индивидуални земјоделски производители го набавуваат земјоделските орга-

низации на здружен труд под условите и на начинот што се определени во член 6 од Законот — се плаќа данок по стапка од 21,81%.

Во точка 3 стапката: „11,04%“ се заменува со стапката: „8,74%“.

Во точка 4 стапката: „8,72%“ се заменува со стапката: „6,08%“.

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 302  
10 јули 1980 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

624.

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

#### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ

#### Член 1

Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 1/77, 12/77, 18/77 и 55/77) во член 16 став 1 точка 10 се менува и гласи:

„10) авиони — за време од една година. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи до рокот на завршувањето на работата заради чие извршување е одобрен привремен увоз.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 294  
3 јули 1980 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

625.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

#### ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

1. Производствените организации на здружен труд можат своите постојни продажни цени за одделни деривати на нафта да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа за:

Динари за  
еден литар

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 1) моторен бензин: |        |
| — од 86 октани     | 9,765  |
| — од 98 октани     | 11,044 |

#### 2) гасно масло — дизел-гориво:

|     |       |
|-----|-------|
| Д-1 | 9,457 |
| Д-2 | 9,205 |
| Д-3 | 9,087 |

|  |       |
|--|-------|
| 3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) | 9,072 |
|--|-------|

Динари  
за kg

|   |       |
|---|-------|
| 4) масло за горење:                           |       |
| — лесно (Л)                                   | 5,770 |
| — средно (СР)                                 | 5,238 |
| — тешко металуршко (ТМ-1) и средно металуршко | 5,739 |
| — тешко (Т)                                   | 4,284 |
| — тешко металуршко (ТМ-2)                     | 4,092 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 5) примарен бензин | 9,290 |
|--------------------|-------|

|   |        |
|---|--------|
| 6) млазно гориво (ГМ-1)   | 10,114 |
| Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цените на млазното гориво ГМ-1 |        |

|   |       |
|---|-------|
| 7) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан смеса) | 8,438 |
|---|-------|

Цените на другите нафтени гасови се формираат во паритет со цената на пропан и бутан.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 8) битумен 40/200 | 6,998 |
|-------------------|-------|

Цените на другите битумени се формираат во паритет со цената на битумен 40/200.

|              |        |
|--------------|--------|
| 9) аромати:  |        |
| — бензен     | 15,716 |
| — толуен     | 12,839 |
| — МП ксилен  | 12,839 |
| — оксилен    | 13,941 |
| — етилбензен | 20,357 |

Производствените организации на здружен труд можат постојните продажни цени за следните деривати на нафта да ги зголемат, и тоа за:

|   |        |
|---|--------|
| 1) петролеј (моторен, за осветление, сигнален) до | 41,38% |
| 2) специјални бензини и авио-бензини до           | 41,38% |
| 3) white шпирит до                                | 41,38% |
| 4) петрол-кокс до                                 | 41,38% |
| 5) парафин до                                     | 41,38% |
| 6) базни масла до                                 | 41,38% |
| 7) рафинати и дестилати до                        | 41,38% |
| 8) моторни масла до                               | 19,00% |
| 9) индустриски масла до                           | 19,00% |
| 10) масти до                                      | 19,00% |

2. Во цените од точка 1 став 1 одредби под 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на оваа одлука е вклучен износот од 0,15 динари за еден килограм за посебни намени согласно со член 1 од Законот за привремена забрана на располагањето со средствата остварени со продавање на течни горива („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/73 и 21/74).

3. Цените од точка 1 став 1 одредби под 1, 2 и 3 на оваа одлука — за моторен бензин, гасно масло — дизел-гориво, масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС), се подразбираат како продажни цени на производителот, франко пумпна станица, со тоа што на тие цени се додава и износот за покривање на трошоците на прометот од 0,50 динари за литар за моторен бензин, односно 0,40 динари за литар за гасно масло — дизел-гориво, масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС), како и основниот данок на промет на производи, а за моторен бензин и гасно масло — дизел-гориво се додава и пропишаниот износ за патишта.

4. Цените од тачка 1 став 1 одредби под 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и од став 2 на оваа одлука се подразбираат како продажни цени на производителот франко натоварено во вагон автоцистерна или танкер. Во прометот на тие производи освен за течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан смес и други течни нафтени гасови), цените се формираат со засметување на апсолутниот износ на учеството за покривање на трошоците на прометот што постоел на 3 август 1979 година.

Учеството од став 1 на оваа точка претставува вкупен износ од кој сите организации на здружен труд што вршат промет на производите од став 1 на оваа точка на големо и на мало ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.

5. Одредбите на Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/80) не се применуваат врз цените што се формираат со оваа одлука.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за максималните цени за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/80).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 330  
10 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

626.

Врз основа на чл. 28 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Одредбите на Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на сите производи и

услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80) не се однесуваат врз формирањето на цените за кокс, детергенти и суровини за производство на детергенти, за определени лекови и кафе.

Списокот на лековите на кои се однесува одредбата на став 1 од оваа точка го утврдува Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита во спогодба со Сојузниот завод за цени.

2. Цените за кокс, детергенти и суровини за производство на детергенти, за определени лекови и кафе се формираат според прописите за формирање на цените на тие производи и другите прописи што важеле на 6 јуни 1980 година, односно што ќе се донесат по тој ден.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 306  
10 јуни 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

627.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за продажните цени на пченица од родот на 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/79) во точка 1 став 1 бројот: „5,00“ се заменува со бројот: „6,00“ бројот: „4,70“ се заменува со бројот: „5,70“ а бројот: „4,40“ — со бројот: „5,40“.

2. Одредбите на Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80) не се применуваат врз цените што се формираат со оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 304  
10 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

628.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните (заштитните) цени за пченица од родот на 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/79) во точка 1 став 1 бројот: „5,00“ се заменува со бројот: „6,00“, бројот: „4,70“ се заменува со бројот: „5,70“, а бројот: „4,40“ — со бројот: „5,70“.

2. Одредбите од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80) не се применуваат врз цените што се формираат со оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 305  
10 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убинариќ, с. р.

629.

Врз основа на член 4 од Законот за привремено утврдување на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1980 година, на Проекцијата на девизиониот биланс на Југославија за 1980 година и на износот на девизите за потребите на федерацијата во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите за остварување на правата и должностите на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/80 и 18/80 во точка 4а, се додава нова точка 4б, која гласи:

„4б. Во третото тримесечје на 1980 година девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се користат до износ од 30% од износот утврден со распоредот на девизите за 1980 година.

Ограничувањата на плаќањата според одредбата на став 1 од оваа точка не се однесуваат на плаќањата по постојните стасани меѓународни обврски, за потребите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Турстичкиот сојуз на Југославија.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 295  
3 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
др Иво Марган, с. р.

630.

Врз основа на член 235 став 1 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/79), Сојузниот извршен совет дава

### АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

#### НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Со одредбата на точка 1 од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80), е пропишано за сите производи и услуги од надлежност на федерацијата и другите општествено-политички заедници да се определуваат во производството, прометот и при вршењето на услуги како највисоко ниво на цените (максимални цени) — цените што според прописите постоеле на 6 јули 1980 година.

Одредбата на точка 1 од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги треба да се разбере така што за стоките од увоз цените се формираат според одредбите од Одлуката за начинот на формирањето на цените на производите во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78) и со другите прописи, со тоа што врз набавната цена може да се засмета учество за покривање на трошоците при увозот и прометот најмногу до апсолутниот износ што според прописите постоел на 6 јули 1980 година.

Е. п. бр. 307  
10 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убинариќ, с. р.

631.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

#### Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/80), во член 6 став 5, во третиот ред одозгора, по зборот: „што“ се додава зборот: „годишно“.

Во став 9 по зборот: „кафе“ се додаваат запирка и зборовите: „сол за јадење, производи од тар. број 17.04 на Царинската тарифа“.

Став 11 се заменува со три нови става, кои гласат:

„Како место во кое услугата, односно работата е извршена, односно во кое е седиштето или живеалиштето на исплатувачот на надоместот за услугата или за работата што ќе ја изврши корисникот на општествени средства, се смета местото во кое е деловната единица на корисникот на општествени средства која склучила договор за извршување на услугата или работата.

Како место во кое услугата, односно работата е извршена, односно во кое е седиштето на исплатувачот на надоместот за услугата или за работата што самостоен занаетчија или друг граѓанин ќе му ја изврши на корисникот на општествени средства, се смета местото на деловната единица на корисникот на општествени средства која ќе изврши исплата на тој надомест.

Како место во кое услугата, односно работата е извршена, односно во кое е живеалиштето на исплатувачот на надоместот за услугата или за работата што самостоен занаетчија или граѓанин ќе им ја изврши на други граѓани и граѓански правни лица, се смета местото во кое извршителот на услугата или на работата го регистрирал вршењето на својата стопанска дејност, односно местото во кое се води како даночен обврзник за вршење на таквата дејност.“

#### Член 2

Во член 9 став 3 се менува и гласи:

„Ако е во прашање продажба на употребувани предмети, вклучувајќи и употребувани моторни возила што се во сопственост на граѓани и граѓански правни лица, што организацијата од став 1 на овој член ќе ја изврши за нивна сметка, не се пресметува основниот данок на промет на производи (член 5 став 6 од Законот). На продажбата на употребувано моторно возило што е во сопственост на граѓани или граѓански правни лица, што ќе се изврши на купувачот — граѓанин или граѓанско правно лице, продавачот во фактурата ја искажува

даночната основица со клаузула дека на тоа возило самиот продавач го платил посебниот данок на промет на производи во местото на деловната единица која ја извршила продажбата. На продажбата на таквото употребувано моторно возило, што ќе се изврши на корисник на општествени средства, продавачот е должен во фактурата за продажбата да ја искаже даночната основица и износот на посебниот данок на промет на производи, пресметан по стапките што важат во местото на продажбата, што го плаќа продавачот како даночен обврзник, со тоа што самиот купувач, како даночен обврзник во смисла на тар. број 6 точка 4 на забелешката, е должен на тој промет да го пресмета и уплати, според местото на своето седиште, пропишаниот основен данок на промет на производи. Како употребувани предмети од член 5 став 6 на Законот се сметаат предметите што со редовна употреба губат на вредноста, така што пазарната цена, по правило, им е пониска од цената на таквите нови производи (облека, обувки, мебел и др.). Производите од точ. 1 и 5 на тар. број 9 од Тарифата немаат карактер на употребувани предмети и подлежат на плаќање на основниот данок на промет на производи и кога граѓаните ги продаваат преку организациите од став 1 на овој член, без оглед на тоа дали на тие производи порано бил платен основниот данок на промет на производи.“

#### Член 3

Во член 12 став 3 зборовите: „не важи“ се заменуваат со зборовите: „важи и“.

#### Член 4

Во член 16 став 3, во петтиот ред одозгора по зборот: „што“ се додава зборот: „годишно“, а по зборовите: „односно живеалиштето на даночниот обврзник.“ се додава нова реченица, која гласи: „Даночната основица за производите од овој став ја прави проценетата прометна (пазарна) вредност во која е содржан и данокот на промет на производи чијшто износ се утврдува со примената на пресметаната даночна стапка за основниот и за посебниот данок на промет, зависно од тоа кој е даночен обврзник и кој производ е во прашање.“

#### Член 5

Во член 20 став 6 точка 1 став 2 зборовите: „сол за бањање“ се заменуваат со зборовите: „Пенливи бањи, освен пенливи бањи за деца, како и сол за бањање.“

Во точка 6 зборовите: „печки и шпорети, освен оние на чиј промет е воведено ослободување од плаќање на данокот на промет на производи;“ и зборот: „бојлери“, се бришат.

Во став 7 по зборот: „Законот“, се додава запирка, а зборот: „за“ се брише.

#### Член 6

Во член 23 став 9 по зборовите: „крајна потрошувачка“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „како и угостителски единици што не се регистрирани кај судот.“ се бришат. По втората реченица се додаваат две нови реченици, кои гласат: „Како крајни потрошувачи во врска со основниот и посебниот данок на промет на производи се сметаат и спортските, општествените и сличните организации и здруженија на граѓаните — кои имаат одобрение од надлежниот орган за вршење на угостителска дејност а кои не се регистрирани и кај судот за вршење на таа дејност можат да набавуваат производи што ги продаваат а на чијшто промет



оведено плаќање на данокот само со плаќање и на основниот и на посебниот данок на промет. При продажбата на така набавените производи на крајните потрошувачи, овие организации и здруженија не се сметаат за даночни обврзници.“

## Член 7

Во член 37 став 1, на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Како градежни објекти се сметаат спомениците на паднатите борци, спомен-гробниците и спомен-обележјата на паднатите борци.“

## Член 8

Во член 41 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Станбената задруга што е регистрирана кај надлежниот суд за вршење на градежна дејност и која има потребни кадри со соодветна стручна подготовка за водење и надзор на градежните работи и која тие работи ги врши и преку своите членови задругари, може градежен репродукционен материјал за вршење на тие работи да набавува без плаќање на данок на промет на производи и да го дава (но не и да го продава или на друг начин да го огуѓува) за извршување на тие работи под условите од ст. 1 и 2 на овој член. Задругата е должна за набавката, движењето и потрошокот на тој материјал да ја води пропишаната евиденција од став 1 член 10 од Законот и да постапува на начинот определен во став 2 на тој член.“

## Член 9

Во член 43 став 1 по зборот: „што“ се додава зборот: „годишно“.

## Член 10

Во член 46 став 2 последната реченица се менува и гласи: „Ако продажната цена на новиот производ што се дава во замена за вратениот производ е поголема од продажната цена на вратениот производ, а купувачот ја плаќа разликата во цената, продавачот го пресметува данокот на промет на производи во височина што ја прави разликата помеѓу износот на данокот што се плаќа на таквиот нов производ и износот на данокот што е платен на производот што се враќа.“

## Член 11

Во член 53 став 1 зборовите: „став 7“ се заменуваат со зборовите: „став 8 од Законот“.

Во став 4 бројот: „7“ се заменува со бројот: „8“.

## Член 12

Во член 54 став 5 точка 35 пред зборот: „санки“ се додаваат зборовите: „картинг-возила“, а по зборот: „трицикли“ се додава запирка и зборовите: детски велосипеди со помошни тркала“.

Во став 8 зборовите: „уреди за наводнување освен хидрофори“ се заменуваат со зборовите: „уреди за наводнување во комплет (пумпи, цевки, прскалки и др., освен хидрофори), и противградни ракети“;

Во став 11 последната реченица се брише.

Во став 12 зборовите: „а може наместо испорака на тие производи да им испостави определен број посебни бонови кои гласат на определен вид и количина на тие горива и на нивната вредност (цена) без данок на промет на производи“, се заменуваат со зборовите: „а може наместо испорака на тие производи да им испостави (продаде) определен број посебни бонови кои гласат на определен вид и количина на тие горива изразени во литри, без ознака на продажната цена“.

Во став 22 точка 1 зборот: „нов“ се брише.

## Член 13

Во член 55 став 1 на крајот на првата реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно со црна боја.“

## Член 14

Во член 56 став 2 точка 5 по зборот: „промет“ се додаваат зборовите: „да го утврдил со нормативен акт и“.

## Член 15

Во член 57 став 3 зборовите: „шифрата на републиката, односно на покраината и општината,“ се бришат.

## Член 16

Во член 63 став 3 во деветтиот ред одозгора, бројот: „10“ се заменува со бројот: „5“, а во четринаесеттиот ред одозгора по бројот: „10“ се додаваат запирка и зборовите: „односно 20.“

## Член 17

Во член 64 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Начинот и роковите за плаќање на посебниот данок на надоместите за услуги ги утврдува општествено-политичката заедница, која тој данок го воведува согласно со одредбите на член 24 став 1 од Законот.“

## Член 18

Во член 69 став 4 се менува и гласи:

„Пресметките се составуваат одвоено за целиот промет на производите за кои аконтациите на данокот на промет на производи се утврдуваат во чл. 63 и 64 на овој правилник и одвоено за целиот промет на производи што се врши на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од Законот, а за кој аконтациите на данокот на промет на производи се утврдуваат според издадените фактури.“

## Член 19

Во член 81 став 3, во деветтиот ред одозгора, бројот: „1“ се заменува со бројот: „2“.

Во став 4, во единаесеттиот ред одозгора, бројот: „1“ се заменува со бројот: „2“.

## Член 20

Во образецот ПП-а, во колоната 3, под реден број 16 се додава бројот: „840-2089“, а под реден број 17 — бројот: „840-2094“.

## Член 21

Во образецот ПП-к, ред. бр. 84 до 86 се менуваат и гласат:

| 1   | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|----|
| „84 |   | Уплатна сметка 840-2089 (85)   |   |   |   |   |   |   |    |
| 85  |   | Основен данок на промет на производи на-<br>платен за производи што Југословенската<br>народна армија ги набавува и увезува за<br>свои потреби |   |   |   |   |   |   |    |
| 86  |   | Уплатна сметка 840-2094 (87)   |   |   |   |   |   |   |    |
| 86a |   | Основен данок на промет на производи на-<br>платен при увозот на производи“.   |   |   |   |   |   |   |    |

## Член 22

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-6957/1  
26 јуни 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
инж. Петар Костиќ, с. р.

## 632.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

## П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПИПЕТИ ЗА МЕШАЊЕ НА КРВ ЗА БРОЕЊЕ НА КРВНИ ЗРНИЦА

## Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за пипети за мешање на крв за броење на крвни зрница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/80) во член 15 во табелата, бројниот израз: „ $1:(100 \pm 0,3)$ “ се заменува со бројниот израз: „ $1:(10 \pm 0,3)$ “.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0213-3924/3  
27 јуни 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,  
Милисав Воичиќ, с. р.

## 633.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Слу-

жбен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80 и 18/80) во точка 2 став 3 зборовите: „до 10 јули“ се заменуваат со зборовите: „до 10 септември“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 36  
2 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за финансии Данка Коиради, со 31 јули 1980 година, поради истекот на периодот за кој е назначена.

Именуваната се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У. п. п. бр. 922  
19 јуни 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за информации се назначува д-р Рафаел Цијан, порано потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

У. п. бр. 920

19 јуни 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

### ОДЛИКУВАЊА

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

#### Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Карачиќ Смајо Кемал, Пилав Салка Мустафа, Стефанчиќ Јосипа Душанка;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аврамовиќ-Павичиќ Симеуна Љубица, Буљина Мустафе Ахмет, Чабаркапа Вукашина Предислав, Дуловиќ Неђе Милош, Јанековиќ-Друкер Отокара Виола, Нинковиќ Луке Недо, Орман Суље Пашо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цветковиќ Витомира Трајко, Ејдус-Поповиќ Саламон Бранислава, Котур Стојана Марко, Кућански Александра Бошк, Љоље Марка Данијел, Марошевиќ Марка Лука, Османчевиќ Редеп др Сабахудин, Пани-Ресуловиќ Назифа Нада, Прљача Ибрахима Шефкет, Сланкаменац Момир др Смиљко, Терзиќ Радована Новица, Тодиќ Бранка др Инес, Васиљ Алексе Анте;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Хубијар Хасана Хуснија, Мићановиќ Станка Бошко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Фехратовиќ Хајдара Јусуф, Лујајиќ-Вукојевиќ Миле Даринка, Мариќ Радована Спасоје, Пајт Бећира Мехмед;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Арнаутовиќ-Маркиќ Петра Софија, Бегановиќ Адема Мустафа, Бегвиќ Ивана Драгица, Беванда Јуре Младен, Билиќ Данила Олга, Букарица Пере Милка, Делизаимовиќ Хасана Мустафа, Ђуровиќ Раде Миливоје, Галиќ Ђура Ђорѓо, Хасановиќ Рашида Хасан, Хасидиќ Салиха Мустафа, Караџиќ Трифка Лазар, Кљајиќ Јована Бранко;

Матовиќ Сотира Бранко, Мешановиќ Хусније Фуад, Милићевиќ Ивана Стјепан, Мирковиќ Глигора, Радован, Мунишиќ Љубе Десанка, Пашиќ-Матиќ Мате Марица, Павићевиќ Ђуре Ковиљка, Перунчиќ Петра Ружица, Планишиќ Анте Томо, Самарџија Шпире Душан, Стојановиќ Обрена Душанка, Суљагиќ Сулејмана Хамдија;

Шантиќ Марка Јозо, Шеховиќ Хусо Ахмет, Шолаја Мане Дане, Шувалија Ибрахима Асим, Вујовиќ Гаше Павле, Вукоја Јозе Анка, Зеничанин Мује Аасим, Жуљевиќ Мехмеда Хасан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Акшамовиќ Хасана Музафер, Алексиќ Видака Никола, Арифхоџиќ Џевад Фарук, Бабиќ Стеве Симо, Бешлија Ахмета Незир, Беванда Фрање Мартиќ, Биќо Рашида Едхем, Бозја-Фрацко Јосипа Алтонија, Братиќ Ђорѓа Косто, Буковиќ Сулејмана Ферид, Чајиќ Алекса Милорад, Часар-Радиќ Михајла Борка, Ченги -Мрехиќ Хамдије Хајрија, Ченгиќ Шукрија Решад, Чубела Ивана Бранко;

Даниловиќ Таиба Сеад, Добријевиќ Лазе Гојко, Дошеновиќ Тодора Милан, Дугалиќ Хакије Шериф, Дупановиќ Мухамед Ахмет, Дурановиќ Јусифа Мухамед, Ђокиќ Милоша Саво, Ђуревска Иса Весела, Ерак Милана Стојан, Гајиќ Николе Стеван, Гатариќ Боре Драго, Гојковиќ Стева Драго, Грубешиќ Винка Славко, Халиловиќ Арифа Мухарем, Халкиќ Латиф Хасан, Хебиновиќ Салке Омер, Хебовиќ Суље Бећир, Хоџиќ Шерифа Едхем;

Исламовиќ Мухамеда Цемалудин, Иванковиќ Маријана Иван, Јоксовиќ Ратка Недељко, Јуриќ Јозе Станко, Јуришиќ Анте Јакоб, Кајиќ Нике Звонко, Касумовиќ Смаје Теуфик, Кауриновиќ-Стојановиќ Петка Грозда, Којовиќ-Волфарт Едуарда Хела, Кокеза Тривуна Мирко, Ковач Бошка Ђуро, Ковачевиќ Стојана Миленко, Краљевиќ Пере Винко, Кременовиќ Милана Ђуро, Крвојелац Милована Боро, Куленовиќ-Радиќ Михајла Радојка, Кутле Бериче Јозо;

Лаштро-Бошњак Станка Зорица, Лукић Мане Бошко, Мајсторовић Јована Милорад, Малешевих Ђетка Радослав, Маргетић-Радојевић Радована Вера, Мешић Латифа Мухамед, Мићић Милорада Александар, Мићић Радана Секула, Микић-Кокот Душана Радојка, Миколашек Хакије Абдулах, Милеускић Рајка Љубомир, Миличевић Ивана Бранко, Мишевић Крста Милутин, Мулалић Алије Абид, Мулалић Мухарема Сафет, Њемчевић-Шехмановић Хусеина Назиха;

Опачић Пантелија Јован, Пејаковић Анте Јосип, Ракуљ Илија Раде, Рамић Селима Алија, Ристић Павла Љубиша, Родић Драгана Раденко, Сијерчић Исмета Недим, Скоруп Сима Петар, Софтић-Топчачић Едхема Васва, Стаменковић Ђорђа Јован, Станић Драгића Миливоје, Стојановић Никола Милан, Стојановић Ђурђа Милош, Стокић-Мартиновић Стјепана Ема;

Шаќота Илије Милан, Шарчевић Дервиша Рамиз, Шћепановић Милорада Слободанка, Шофранац Илије Павле, Терзић Живка Јован, Тиквина Абдурахмана Мустафа, Тошић Бранка Мићо, Тринић-Скакић Владе Зора, Турсић Хасана Ибро, Уљар Риста Витомир, Веиновић Лазара Петар, Видовић Симо Душан, Вучинић Хасана Вехид, Зовко Јуре Иван, Зулумовић Хасана Сафет;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ѓуп Вида Илија, Хота Расима Хашим;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бећиревић Але Расим, Ђукановић Јовице Остоја, Хаџикадрић Назифа Хајра, Кесер Божидара Симо, Кулоглија-Рамусовић Брахова Назлија, Љубоја Бранка Нико, Сефић-Кратус Петра Катица, Шего Андрије Маринко;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Агић Ибрахим Изет, Бабић Миле Столе, Брдарич Мехе Ибро, Чанковић Николе Ђуро, Диздаревић Дервиш Јасмина, Џафић Едхема Вахид, Имамовић Селима Џемал, Кеврић Салке Шабан, Крупић Гариба Сабид, Кумалић Хусеина Сафет, Лулић Јована Веселко, Малешевић Душана Борислав, Маловић Бећира Решад, Маногода Богдана Максим, Мијатовић Винка Марко, Милутиновић Станојев Бранислав, Модрић Филипа Марко, Мујак Дервиша Сабит, Мушановић Адема Мехмед;

Пудић Ибре Мехмед, Радиновић Мухамеда Ирфан, Шукман Шабана Хасан, Тепић Мирка Јово, Томић Јозо Франо, Уложник Мате Мишко, Видаковић Остоје Душко, Живковић Милутина Јованка;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Алић Салема Асим, Балорда Секуле Слободан, Медич Расима Зухдија.

Бр. 165  
31 декември 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито с. р.

#### СО ДРЖИНА:

|   | Страна |
|---|--------|
| 618. Закон за измени на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените — — — — —   | 1245   |
| 619. Закон за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштитата на сорти земјоделски и шумски растенија — — — — —  | 1245   |
| 620. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија во периодот од 1981 до 1990 година — — — — —                              | 1254   |
| 621. Закон за Програмата за изградба и модернизација на техничката база на мобилната Радио-Југославија во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —   | 1253   |
| 622. Одлука за именување секретар за законодавство на Собранието на СФРЈ — — — — —  | 1256   |
| 623. Уредба за измена на уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —   | 1256   |
| 624. Уредба за измена на Уредбата за условите за привремен увоз на стоки — — — — —  | 1257   |
| 625. Одлука за максималните цени за деривати на нафта — — — — —   | 1257   |
| 626. Одлука за определување на цените за определени производи — — — — —   | 1258   |
| 627. Одлука за измена на одлуката за продажните цени за пченица од родот на 1980 година — — — — —   | 1259   |
| 628. Одлука за измена на одлуката за гарантираните (заштитните) цени за пченица од родот на 1980 година — — — — —   | 1259   |
| 629. Одлука за дополнително на Одлуката за привремено распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1980 година — — — — — | 1259   |
| 630. Автентично толкување на одредбата на точка 1 од одлуката за определување на највисоко ниво на цените на сите производи и услуги — — — — —  | 1259   |
| 631. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —                                 | 1260   |
| 632. Правилник за измена на Правилникот за метролошките услови за пипети за мешање крв за броење крвни зрнца — — — — —  | 1262   |
| 633. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —   | 1262   |
| Назначувања и разрешувања — — — — —   | 1262   |
| Одликувања — — — — —  | 1263   |